

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА КОЈА
ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2022**

И

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
АД АНГРОПРОМЕТ ТИКВЕШАНКА, Кавадарци
Мај 2023**

СОДРЖИНА

	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	1 - 3
 ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
Извештај за сеопфатна добивка	4
Извештај за финансиска состојба	5
Извештај за промени во капиталот	6
Извештај за паричните текови	7
Белешки кон финансиските извештаи	8 - 23
 Додатоци	
Додаток 1 – Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење	
Додаток 2 – Годишна сметка	
Додаток 3 – Годишен извештај за работењето	

**До Сопственикот и Раководството на
АД Ангропромет Тиквешанка, Кавадарци**

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на АД Ангропромет Тиквешанка, Кавадарци (во понатамошниот текст: Друштвото), кои се состојат од Извештајот за финансиска состојба на 31 декември 2022 година, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промените на капиталот и Извештајот за паричните текови за годината која завршува на тој ден и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија и за интерната контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со ревизорски стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија и објавени во Службен весник бр.79/2010. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама и грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

knowing you.

Kreston Macedonia DOOEL Skopje is a member firm of Kreston Global. Kreston Global is a global network of accounting firms, each of which is a separate and independent legal entity, and as such has no liability for the acts or omissions of any other member firm. Kreston Global provides no professional services in any country. Kreston member firms are separate, independent firms and are responsible for the professional services they provide.

Kreston Macedonia dooel
Pandil Siskov str. no. 5-1/45, 1000 Skopje,
Republic of North Macedonia
Tax no. 4032022552493 | ID 7569530
+389 79 263 220
kreston.mk | info@kreston.mk

An independent member of the
Kreston Global network

 **MEMBER OF THE
FORUM OF FIRMS**

**До Сопственикот и Раководството на
АД Ангропромет Тиквешанка, Кавадарци**

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)

Основа за мислење со резерва

Како што е наведено во белешка 11, за годината која завршува на 31 декември 2021 година, друштвото нема пресметано годишен трошок за депрецијација за недвижностите класифицирани согласно МСС 40 – Вложувања во недвижности, за кои се применува моделот на набавна вредност. Дополнително почетната вредност на Вложувањата во недвижност на 01 јануари 2022 година е преценета во износ од 4.701 илјади денари. Ваквата состојба поради неконзистентноста на примената на моделот на набавна вредност, влијае на вреднувањето на Вложувањата на недвижност на 31 декември 2022 година со што за наведениот износ е преценета нето сметководствената вредност на Вложувањата во недвижност.

Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за ефектите од прашањата на кои се укажува во пасусот *Основа за мислење со резерва*, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите значајни аспекти, финансиската состојба на друштвото на ден 31 декември 2022 година, како и финансиските резултати и неговите парични текови за годината која завршува на тој ден, во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Северна Македонија.

Останати прашања

Финансиските извештаи на друштвото за претходната година што завршува на 31 декември 2021 година беа ревидирани од друг ревизор кој во својот извештај од 23.05.2022 година има изразено мислење со резерва. Во параграфот за Основата за мислење со резерва, ревизорот навел дека друштвото нема пресметано годишен трошок за депрецијација за недвижностите класифицирани согласно МСС 40 – Вложувања во недвижности, за кои се применува моделот на набавна вредност, и тоа за тековната година во износ од 2.335 илјади денари и за претходната година во износ од 2.366 илјади денари, за кои износи е преценета нето сметководствената вредност на овие средства.

knowing you.

Kreston Macedonia DOOEL Skopje is a member firm of Kreston Global. Kreston Global is a global network of accounting firms, each of which is a separate and independent legal entity, and as such has no liability for the acts or omissions of any other member firm. Kreston Global provides no professional services in any country. Kreston member firms are separate, independent firms and are responsible for the professional services they provide.

Kreston Macedonia dooel
Pandil Siskov str. no. 5-1/45, 1000 Skopje,
Republic of North Macedonia
Tax no. 4032022552493 | ID 7569530
+389 79 263 220
kreston.mk | info@kreston.mk

An independent member of the
Kreston Global network

 MEMBER OF THE
FORUM OF FIRMS

**До Сопственикот и Раководството на
АД Ангропромет Тиквешанка, Кавадарци**

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2022 година.

Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на АД Ангропромет Тиквешанка, Кавадарци за годината која завршува на 31 Декември 2022 година.

Скопје, 02 Мај 2023 година

Звонко Кочовски
Овластен ревизор



Ненад Тортевски
Управител



knowing you.

Kreston Macedonia DOOEL Skopje is a member firm of Kreston Global. Kreston Global is a global network of accounting firms, each of which is a separate and independent legal entity, and as such has no liability for the acts or omissions of any other member firm. Kreston Global provides no professional services in any country. Kreston member firms are separate, independent firms and are responsible for the professional services they provide.

Kreston Macedonia dooel
Pandil Siskov str. no. 5-1/45, 1000 Skopje,
Republic of North Macedonia
Tax no. 4032022552493 | ID 7569530
+389 79 263 220
kreston.mk | info@kreston.mk

An independent member of the
Kreston Global network

 MEMBER OF THE
FORUM OF FIRMS

АД АНГРОПРОМЕТ ТИКВЕШАНКА, Кавадарци

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
За годината која завршува на 31 Декември 2022
Во илјади денари

	<u>Белешка</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ			
Приходи од продажба на услуги	4	55.251	34.929
Вкупно оперативни приходи		55.251	34.929
ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ			
Набавна вредност на продадени стоки		(7.714)	(2.308)
Трошоци за материјали и одржување	5	(17.978)	(9.218)
Депрецијација и амортизација	6	(9.955)	(7.920)
Трошоци за вработени	7	(10.074)	(7.168)
Останати оперативни трошоци	8	(1.882)	(3.948)
Вкупно оперативни трошоци		(47.603)	(30.562)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА		7.648	4.367
Приходи (расходи) од финансирање			
Нето приходи/ (расходи) од камати		(842)	(785)
Нето приходи/ (расходи) од курсни разлики		(2)	-
	9	(844)	(785)
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		6.804	3.582
Данок од добивка	10	(375)	(354)
ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		6.429	3.228
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		6.429	3.228
Број на обични акции на крај на година		20.162	20.162
Заработувачка по акција во МКД		318,87	160,09

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на Друштвото на ден 28 Февруари 2023 година и се потпишани во негово име од страна на:

Игор Панов
Генерален директор

АД АНГРОПРОМЕТ ТИКВЕШАНКА, Кавадарци

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
За годината која завршува на 31 Декември 2022
Во илјади денари

	Белешки	31 декември 2022	31 декември 2021
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	11	129.129	117.773
Вложувања во недвижности	11	42.415	44.437
Долгорочни вложувања	12	26	26
		171.571	162.236
Тековни средства			
Залихи	13	238	495
Побарувања од купувачи	14	3.583	5.044
Останати тековни средства и АВР	15	5.166	10
Пари и парични еквиваленти	16	3.597	6.789
		12.584	12.338
ВКУПНИ СРЕДСТВА		184.155	174.574
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал			
Акционерски капитал	17	61.897	61.897
Резерви		77.303	74.075
Акумулирана добивка		5.041	5.041
Тековна добивка/(загуба)		6.429	3.228
		150.670	144.241
Нетековни обврски			
Долгорочни финансиски обврски	18	17.892	17.829
		17.892	17.829
Тековни обврски			
Краткорочни финансиски обврски	18	8.671	5.388
Обврски кон добавувачи	19	3.316	3.577
Останати тековни обврски и ПВР	20	3.606	3.539
		15.593	12.504
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		184.155	174.574

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

АД АНГРОПРОМЕТ ТИКВЕШАНКА, Кавадарци

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ
За годината која завршува на 31 декември 2022
Во илјади денари

	Капитал	Резерви	Акумулира- на добивка	Тековна добивка/ (загуба)	Вкупно
Состојба на 01 јануари 2021	61.897	74.075	6.198	(1.158)	141.012
Покривање на загуба	-	-	(1.158)	1.158	-
Вкупна сеопфатна загуба за годината	-	-	-	3.228	3.228
Состојба на 31 декември 2021	61.897	74.075	5.041	3.228	144.241
Пренос на добивка	-	3.228	-	(3.228)	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината	-	-	-	6.429	6.429
Состојба на 31 декември 2022	61.897	77.303	5.041	6.429	150.670

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

АД АНГРОПРОМЕТ ТИКВЕШАНКА, Кавадарци

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
За годината која завршува на 31 декември 2022
Во илјади денари

	2022	2021
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ		
(Загуба)/добивка пред оданочување	6.804	3.582
<i>Усогласувања на добивката за нето паричните текови од оперативни активности:</i>		
Депрецијација и амортизација	9.955	7.920
Отпис на обврски	(362)	-
Отпис на побарувања од купувачи	12	1.119
Капитална добивка од продажба на нетековни средства	(204)	(1.774)
Добиени попусти и рабати	(76)	(36)
Неотпишана вредност на продадено средство	135	(1)
Усогласување на камати	889	785
Оперативна добивка пред промена на работниот капитал		11.595
Промени во оперативните средства и обврски:		
<i>Зголемување/(намалување) на тековните средства</i>		
Побарувања од купувачи	751	(1.369)
Останати побарувања и АВР	(5.166)	91
Залихи	256	156
<i>Зголемување/(намалување) на тековните обврски</i>		
Обврски кон добавувачи	(524)	(919)
Останати обврски и ПБР	1.675	819
Парични средства кои произлегуваат од работењето		10.373
Платени камати	(889)	(785)
Данок на добивка	(375)	(354)
Нето паричен тек од деловни активности	12.881	9.234
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ		
Набавка на недвижности, постројки и опрема	(19.426)	(955)
Продажба на недвижности, постројки и опрема		2.462
Нето паричен тек од инвестициони активности	(19.426)	1.507
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Долгорочни финансиски обврски	70	(1.925)
Краткорочни финансиски обврски	3.283	(2.974)
Нето паричен тек од финансиски активности	3.353	(4.899)
Нето зголемување/ (намалување) на парите и паричните еквиваленти	(3.192)	5.842
Пари и парични еквиваленти на почетокот на годината	6.789	947
Пари и парични средства, крај на годината (Белешка 16)	3.597	6.789

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

АД АНГРОПРОМЕТ ТИКВЕШАНКА, Кавадарци
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Износите се искажани во илјади мкд, освен таму каде што е поинаку назначено

1. КОРПОРАТИВНИ ПОДАТОЦИ

Акционерското друштво за промет, производство, угостителство, туризам и услуги АНГРОПРОМЕТ – ТИКВЕШАНКА АД, Кавадарци (во понатамошниот текст Друштвото) е регистрирано согласно Законот за трговските друштва како акционерско друштво. Основната дејност Друштвото ја остварува под шифра на дејност број 56.10-Услуги на ресторани и подвижни објекти за служење храна.

Седиштето на друштвото се наоѓа во Кавадарци, ул. "Индустриска" бр.15.

На 31 декември 2022 година Друштвото имало 23 вработени (31 декември 2021: 24 вработени).

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1. Основа за изготвување

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр.28/04,99/2022) правните лица во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

Приложените финансиски извештаи се изготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009, 164/10 и 107/11) и применливи од 1 Јануари 2010 година, вклучувајќи ги Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Интерпретациите издадени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) и Комитетот за толкување на Меѓународни стандарди за финансиско известување (КТМСФИ).

Финансиските извештаи се изготвени со примена на концептот на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

Овие финансиски извештаи ги опфаќаат побарувањата, обврските, оперативните резултати, промените во капиталот и паричните текови на Друштвото како посебен ентитет.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи, Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики опишани во Белешка 2.

Финансиските извештаи на Друштвото се изразени во илјади денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

Подготвувањето на финансиските извештаи во согласност МСФИ, бара примена на одредени сметководствени проценки. Исто така бара од раководството да примени расудување во процесот на примена на сметководствените политики на Друштвото. Деловите кои вклучуваат повисок степен на расудување и комплексност, или пак делови каде што претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи се обелоденети во белешка 2.2.

АД АНГРОПРОМЕТ ТИКВЕШАНКА, Кавадарци
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Износите се искажани во илјади мкд, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.2. Користење на проценки

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со МСФИ бара од Раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвувањето на Извештајот за финансиска состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувања и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајни сметководствени политики и соодветните објаснувачки белешки се однесуваат на оштетувањето на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и проценката за резервирања за судски спорови.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

Друштвото нема финансиски загуби или намалување на приходите како последица на пандемијата со Ковид 19, што би предизвикало сомневање за континуитетот на оперативното работење.

2.4. Споредливи износи

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2021 година.

2.5. Приходи

Приходите се искажани според објективната вредност на примените средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога договорените услуги се извршени, односно производите се испорачани.

2.6. Расходи

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа (фактурирана реализација).

2.7. Лизинг

(а) Оперативен лизинг

Лизингот каде што Друштвото не ги пренесува сите ризици и приноси кои се поврзани со сопственоста врз средството врз корисникот на лизингот се класифицира како оперативен лизинг.

Приходите поврзани со оперативниот лизинг се признаваат во периодот за кој се однесуваат.

Оперативниот лизинг се однесува на изнајмување на деловни простории, магацини и други трошоци за закупнина. Гореспоменатите трошоци се искажани во Извештајот за сеопфатна добивка во моментот кога таквите трошоци настануваат, во согласност со важечките договори за оперативен лизинг.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.7. Лизинг (Продолжува)

(б) Финансиски лизинг

Лизингот се класифицира како финансиски кога со условите на закупот се пренесуваат сите значајни ризици и награди од сопственоста на наемопримателот. Сите други договори за закуп се класифицирани како оперативни наеми.

(в) Друштвото како наемопримател

Средства кои се чуваат под финансиски наеми се признаваат како средства на Друштвото по нивната објективна вредност на почетокот на лизингот или доколку е пониска, според сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Соодветната обврска на закуподвателот е вклучена во извештајот за финансиска состојба како обврска за финансиски лизинг. Плаќањата за наемот се распределуваат меѓу финансиските трошоци и намалувањето на обврската за лизинг со цел да се постигне постојана каматната стапка на останатата обврска. Финансиските трошоци се на товар на добивката или загубата, освен ако тие не се директно поврзани со квалификуваните средства, во кој случај тие се капитализирани во согласност со општата политика на компанијата на трошоците за позајмување.

Плаќањата за наемот се анализираат меѓу капитални и каматни компоненти, така што каматниот елемент на исплатата е на товар на профитот или загубата во текот на периодот на наемот и претставува постојан дел од останатото салдо после капиталните исплати. Капиталниот дел го намалува износот кој се должи на закуподавателот.

2.8. Одржување и поправки

Трошоците за одржувањето и поправките на недвижностите, постројките и опремата се прикажуваат како трошоци во моментот на нивно настанување во ефективни износи, и се признаваат во Извештајот на сеопфатна добивка на Друштвото.

2.9. Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување се евидентираат како расходи во периодот во кој настануваат, освен оние кои се капитализирани.

Трошоците за позајмиците директно припишани на стекнување, изградба или производство на средства кои се квалификуваат согласно со МСС 23, се капитализираат како составен дел од набавната вредност, односно цената на чинење на средството.

Капитализацијата на трошоците од позајмици се врши во случај на изградба на објект или некое друго средство на кое му е потребен значителен временски период за да биде подготвено за употреба или продажба.

Капитализација на трошоците од позајмици се врши и за залихи за кое е потребен значителен временски период за да се подготват за продажба.

Капитализација на трошоците од позајмици се врши од почетокот на периодот на вложување во средството до моментот кога се завршени сите активности кои се неопходни за средството да се подготви за планираната употреба или продажба.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.10. Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните / негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула

Ставките во Извештајот за финансиска состојба и Извештајот за сеопфатна добивка искажани во финансиските извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско окружување (функционална валута). Како што е обелоденето во Белешка 2.1, придружните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари (МКД), кои претставуваат функционална и официјална извештајна валута на Друштвото. Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба. Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција. Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход / расход во Извештајот за сеопфатна добивка.

2.11. Недвижности, постројки и опрема и Вложувања во недвижности

Недвижностите, постројките и опремата на Друштвото на 31 Декември 2022 се прикажани по набавни цени намалени за акумулираната депрецијација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени.

Недвижностите и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година. Капиталните добивки од продажбата на недвижностите и опремата се искажуваат како "Останати оперативни приходи" додека сите загуби што настануваат од отуѓувањето на недвижностите и опремата се искажани како "Останати оперативни трошоци". Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегуваат во оперативните трошоци.

Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја финансиска година, и доколку има значајна промена во очекуваното движење на потрошувачката на идните економски користи од средствата, стапката на амортизација е сменета како резултат на променетото движење.

Вложувањата во недвижности ги вклучуваат објектите чија цел е генерирање на приходи од наемнини. Вложувањата во недвижности се мерат по набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и загубите поради обезвреднување, доколку има. Набавната вредност ги вклучува трошоците кои можат директно да се припишат на стекнувањето на средството. Депрецијацијата се заснова врз вредноста на средството намалена за нејзината резидуална вредност и се признава во добивката или загубата по праволиниска основа во текот на проценетиот корисен век на средството.

2.12. Нематеријални средства

Нематеријалните средства се состојат од софтверски пакет. Нематеријалните средства се прикажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Трошоците поврзани со одржувањето на средствата се признаваат како трошоци во моментот на нивно настанување.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.13. Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се пресметува правопрпорционално за да набавната вредност на средствата целосно се отпише во нивниот проценет корисен век. Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства, односно софтверот се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на Друштвото.

Компететните оддели во Друштвото периодично го проценуваат корисниот век на недвижностите и опремата. Пропишаните годишни стапки на амортизација што се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства се како што следува:

Недвижности	2,5%
Вложувања во недвижност	2,5%
Постројки и опрема	10%
Транспортни средства	25%
Компјутерска опрема	25%
Канцелариски мебел	20%

Амортизацијата на недвижности и опрема и нематеријални средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

2.14. Оштетување на нефинансиските средства

Во согласност со прифатените сметководствени политики, на крајот од секоја година Раководството на Друштвото ја проценува сметководствената вредност на нематеријалните средства на Друштвото како и на недвижностите и опремата. Доколку постои индикација дека овие средства се оштетени, се пресметува надоместливата вредност на средствата за да се утврди обемот на загубата од оштетување. Доколку надоместливата вредност на средството е проценета како пониска од неговата сегашна вредност, сегашната вредност се намалува до износот на надоместливата вредност, која ја претставува повисоката од нето продажната вредност на средството и неговата употребна вредност.

Загубите од оштетување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се прикажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка согласно МСС 36 "Оштетувања на средствата".

Оштетените нефинансиски средства се оценуваат на секој датум на известување за да се утврдат можните надоместувања на оштетувањето.

2.15. Залихи

Залихите се искажуваат по пониската од набавна или нето реализациона вредност. Нето реализационата вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени во нормални услови на стопанисување, намалена за трошоците на продажбата. Залихите на материјали и трговски стоки се искажуваат по набавни цени. Трошокот се утврдува користејќи ја ФИФО методата.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.16. Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според објективна вредност (вообичаено еднаква на платената цена) вклучувајќи ги директните зависни инкрементални трошоци на купување или издавање на финансиското средство или финансиската обврска, освен за финансиското средство или финансиската обврска според објективна вредност преку добивка или загуба. Сите набавки и продажби на финансиски средства и финансиски обврски настанати на вообичаен начин се признаваат на денот на плаќањето. Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Извештајот за финансиска состојба на Друштвото на денот на кој Друштвото станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент. При иницијалното признавање Раководството ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство.

Финансиските средства престануваат да бидат признаени кога Друштвото ја губи контролата врз договорните права кои се однесуваат на инструментите. Ова се случува кога правата за користење на овие инструменти се реализирани, истечени, откажани или пренесени. Финансиските обврски престануваат да бидат признаени кога Друштвото ги исполнува обврските или кога обврска за отплата е откажана или истечена.

(а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправката за оштетување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите доспеани исноси во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се оштетени.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство, и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна добивка во рамките "Останати оперативни трошоци". Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход во рамките на "Останати оперативни приходи".

(б) Кредити и заеми од банки

Кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност). Последователно истите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка.

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на Друштвото, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на Извештајот за финансиска состојба. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

(в) Оперативни обврски

Обврските кон добавувачи и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примениот надомест.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.16. Финансиски инструменти (Продолжува)

(г) Долгорочни заеми

Обврските за долгорочни заеми иницијално се признаваат според објективната вредност намалена за трошоците при склучување на кредитниот однос. По иницијалното признавање, обврските за заеми последователно се признаваат по амортизирана вредност со користење на методот на ефективна каматна стапка. При пресметката на амортизираната вредност се земаат во предвид трошоците при склучување на кредитниот аранжман, како и попустите добиени при исплатата на обврските за заеми. Приходите и трошоците се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка во моментот на плаќање или отпис на обврските, како и во текот на амортизацијата на заемите.

2.17. Пари и парични средства

Парите и паричните средства се состојат од средствата на жиро сметки, благајната и останатите високо ликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста.

2.18. Надоместоци на вработени

(а) Даноци и придонеси на вработените за социјално осигурување

Во согласност со законските прописи во Република Северна Македонија, Друштвото е обврзано да плаќа придонеси на повеќе државни фондови за социјално осигурување. Овие обврски опфаќаат плаќања на надоместоци во име на вработените од страна на работодавачот во износи пресметани со примена на специфични, пропишани со закон стапки.

Друштвото исто така е законски обврзано да задржува придонеси од бруто платите на вработените и во име на вработените да ги уплатува задржаните износи во соодветните државни фондови.

Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивно настанување.

2.19. Данок на добивка

Тековен данок на добивка

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка. Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% применета на даночната основа прикажана во годишната даночна пријава по намалувањето за одредени даночни олеснувања. Даночната основа прикажана во даночната пријава претставува добивката за годината зголемена за даночно непризнатите трошоци и помалку искажани приходи согласно одредбите во Законот за данок на добивка, намалена за даночните ослободувања.

Одложени даноци

Одложени даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива и се прикажани со користење на метода на обврски за сите времени разлики. Одложените даночни обврски се признаваат за сите одбитни времени разлики земајќи во предвид дека веројатноста оданочивата добивка ќе биде искористена наспроти одбитните времени разлики. Во финансиските извештаи, нема времени оданочиви разлики.

АД АНГРОПРОМЕТ ТИКВЕШАНКА, Кавадарци
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Износите се искажани во илјади мкд, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.20. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска и се одземаат од капиталот во периодот во кој биле одобрени од страна на сопствениците на Друштвото. Дивидендите за годината што се прогласуваат по датата на изготвување на Извештајот за финансиска состојба се обелоденуваат како настан по датата на Извештајот за финансиска состојба.

2.21. Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во Извештајот за сеопфатна добивка намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

2.22. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат. Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

2.23. Обелоденувања за поврзани субјекти

За целите на овие финансиски извештаи поврзани субјекти се оние кај кои едно правно лице има можност за контрола врз друго правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на лицето, како што е утврдено со МСС 24 "Обелоденувања за поврзани субјекти".

Односите помеѓу Друштвото и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на Извештајот за финансиска состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во извештајните периоди одделно се прикажани во белешките кон финансиските извештаи.

2.24. Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

АД АНГРОПРОМЕТ ТИКВЕШАНКА, Кавадарци
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Износите се искажани во илјади мкд, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности Друштвото е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност: пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Друштвото.

3.1. Пазарен ризик

(а) Ризик од курсни разлики

Друштвото е директно изложено на ризик од курсни разлики бидејќи има средства и обврски искажани во странска валута, како и тоа што кредитите кои ги користи друштвото се искажани во странска валута.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута во денар на 31 декември 2022 и 2021 година се дадени во следниов преглед:

	2022	Во денари 2021
ЕУР	61,4932	61,6270
УСД	57,6535	54,3736

Друштвото не користи финансиски деривативи.

(б) Каматен ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени во каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и паричните текови.

Друштвото има значајни каматоносни обврски на 31 декември 2022 и може да се каже дека постои изложеност кон ваков вид на ризик поради варијабилноста на каматната стапка пресметана како збир од националната референтна каматна стапка објавена на веб страната на НБРМ и фиксен додаток од процентни поени на годишно ниво. За обврските со девизна клаузула ризикот е поради варијабилноста на каматната стапка пресметана како збир од шестмесечен ЕУРИБОР и фиксен додаток од процентни поени на годишно ниво.

(в) Ценовен ризик

Друштвото не е изложено на ценовен ризик поврзан со основачки вложувања бидејќи нема вложувања класифицирани во Извештајот за финансиска состојба како расположливи за продажба или според објективната вредност преку искажување на капитална добивка или загуба.

Друштвото има ограничена изложеност на ценовен ризик.

Што се однесува до оперативното работење на Друштвото, неговата изложеност на ценовен ризик е ограничена, имајќи во предвид дека Друштвото работи врз основа на претходно склучени договори со клиентите и добавувачите со однапред договорени услови на работење.

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (Продолжува)

3.2. Ликвидносен ризик

Друштвото ги менаџира своите средства и обврски на таков начин што може да ги исполни сите свои доспеани обврски во секое време.

Друштвото има доволни и ликвидни средства (пари и парични еквиваленти), како и континуиран прилив на пари од продажба на стоки и услуги, за да ги исполни сите свои обврски во дадените рокови.

Друштвото не користи финансиски деривативи.

3.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и од кредитна изложеност кон корпоративни и клиенти од продажбата, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик произлегува од неможноста навремено да се наплатат сите побарувања од купувачи. Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е под влијание од страна на индивидуалните карактеристики на секој клиент. Друштвото има воспоставени политики, за да се осигура дека продажбата на стоки и услуги е извршена на корисници со соодветна кредитна историја, односно Друштвото има воспоставени политики според кои кредитбилитетот на секој клиент е анализиран пред потпишување на договорот.

Кај Друштвото не постои материјално значајна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии.

3.4. Управување со капиталниот ризик

Друштвото има усвоен концепт за финансискиот капитал и неговото зачувување според кој капиталот е дефиниран на база на номинални парични единици.

Целите на Друштвото во врска со управувањето на капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси за сопствениците.

3.5. Проценки на објективната вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствена вредност.

Во Република Северна Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и одтука за истите во моментот не се расположливи пазарни цени. Како резултат, во отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста.

Раководството на Друштвото смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

АД АНГРОПРОМЕТ ТИКВЕШАНКА, Кавадарци
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Износите се искажани во илјади мкд, освен таму каде што е поинаку назначено

4. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	2022	2021
Приходи од ресторански услуги	38.249	10.851
Приходи од закуп	14.938	20.879
Останати приходи од продажба	2.064	3.199
Вкупно	55.251	34.929

5. ТРОШОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ И ОДРЖУВАЊЕ

	2022	2021
Материјали	10.852	4.282
Гориво и електрична енергија	4.353	3.346
Потрошени резервни делови	680	245
Закуп	360	-
Трошоци за одржување	511	309
Трошоци за телефон, интернет, пошта	185	170
Комунални услуги	1.037	866
Вкупно	17.978	9.218

6. ДЕПРЕЦИЈАЦИЈА И АМОРТИЗАЦИЈА

	2022	2021
Депрецијација	9.955	7.920
Вкупно	9.955	7.920

7. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	2022	2021
Бруто плати	8.719	6.300
Останати трошоци за вработени	1.355	868
Вкупно	10.074	7.168

АД АНГРОПРОМЕТ ТИКВЕШАНКА, Кавадарци
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Износите се искажани во илјади мкд, освен таму каде што е поинаку назначено

8. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	2022	2021
Дневници и трошоци за службени патувања	-	44
Банкарски услуги	504	70
Трошоци за реклама, промоција и саеми	-	6
Останати услуги	318	799
Премии за осигурување	91	26
Даноци кои не зависат од резултатот	732	688
Останати трошоци	-	428
Вредносно усогласување на средства	135	688
Отпис на побарувања	12	1.119
Царински гаранции	90	80
Вкупно	1.882	3.948

9. НЕТО ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	2022	2021
ПРИХОДИ ОД КАМАТИ		
Камати од редовно работење	47	-
Позитивни курсни разлики	-	-
ТРОШОЦИ ОД КАМАТИ		
Камати по кредити	(889)	(785)
Негативна курсна разлика	(2)	-
Нето расходи од финансирање	(844)	(785)

10. ДАНОК НА ДОБИВКА

Усогласувања на данок на добивка и добивка пред оданочување помножена со пропишана стапка на данок на добивка

	2022	2021
Добивка/(загуба) пред оданочување	6.804	3.582
Непризнати трошоци	12	1.119
Даночна основа	6.816	4.701
Намалување на даночна основа	(3.066)	(1.158)
Даночна основа по намалување	3.750	3.543
Пресметан данок на добивка 10%	375	354
Користен даночен кредит	-	-
Данок на добивка	375	354

Документацијата на Друштвото за 2022 и 2021 година не била предмет на даночна контрола за данок на добивка од страна на даночните органи. Резервациите за дополнителни даноци и пенали, доколку постојат, кои може да бидат утврдени во случај на даночна контрола, неможат во ова фаза да бидат утврдени со разумна точност.

АД АНГРОПРОМЕТ ТИКВЕШАНКА, Кавадарци
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Износите се искажани во илјади мкд, освен таму каде што е поинаку назначено

11. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема, алат	Вложувања во недвижност	Вкупно
Набавна вредност на 01.01.2021	155	166.745	27.478	94.825	289.203
Набавки	-	-	37	-	955
Пренос од инвестиции во тек/ активации	-	737	-	181	-
Намалување (продажба/отпис)	-	-	(4.131)	(1.228)	(5.359)
Состојба на 31.12.2021	155	167.482	23.384	93.778	284.799
Набавки		1.671	17.428	327	19.426
Намалување (продажба/отпис)			(785)		(785)
Состојба на 31.12.2022	155	169.153	40.028	94.104	303.440
Акумулирана депрецијација на 1 јануари 2021	-	52.092	17.368	49.880	119.340
Депрецијација за 2021	-	4.187	3.733	-	7.920
Намалување на исправката	-	-	(4.132)	(539)	(4.671)
Состојба на 31.12.2021	-	56.279	16.969	49.341	122.589
Депрецијација за 2022		4.228	3.379	2.348	9.955
Намалување на исправката			(650)		(650)
Состојба на 31.12.2022	-	60.508	19.699	51.689	131.895
Нето сегашна вредност на:					
- 31 декември 2021	155	111.203	6.415	44.437	162.210
- 31 декември 2022	155	108.645	20.329	42.415	171.545

12. ДОЛГОРОЧНИ ВЛОЖУВАЊА

	2022	2021
Вложувања во придружни друштва	26	26
Состојба на 31 декември	26	26

Долгорочните вложувања се врз основа на сопственички удел во МИК ДОО Кавадаци - во стечај во износ од 31.810 евра, односно учество од 1,05%, во основната главнина. Во стечајната постапка Друштвото за уделот добива износ од само 26 илјади денари.

13. ЗАЛИХИ

	2022	2021
Материјали	150	290
Трговска стока во продавница	88	205
Состојба на 31 декември	238	495

АД АНГРОПРОМЕТ ТИКВЕШАНКА, Кавадарци
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Износите се искажани во илјади мкд, освен таму каде што е поинаку назначено

14. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Побарувања од купувачи во земјата	3.576	4.333
Побарувања од странство	7	711
Состојба на 31 декември	<u>3.583</u>	<u>5.044</u>

15. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА И АВР

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Депозит за царинска гаранција	5.150	-
Побарувања од вработени	16	10
Состојба на 31 декември	<u>5.166</u>	<u>10</u>

16. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Жиро сметки	3.129	6.670
Благајна	378	119
Девизна сметка	90	
Состојба на 31 декември	<u>3.597</u>	<u>6.789</u>

17. КАПИТАЛ

Акционерскиот капитал се состои од вкупно издадени 20.162 акции со поединечна номинална вредност од 50 ЕУР. Вкупниот број иматели на обични акции со состојба на 31 декември 2022 година изнесуваше 36 физички лица.

Капитална структура на Друштвото на 31 декември 2022 година е прикажана во следниов преглед:

Обични акции	2022	
Акционери (со или над 5% учество)	<u>Број на акции</u>	<u>% на учество</u>
Ќиро Панов	17.701	87,79
Останати физички лица (35 лица)	2.461	12,21
Вкупен број на акции	<u>20.162</u>	<u>100%</u>

АД АНГРОПРОМЕТ ТИКВЕШАНКА, Кавадарци
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Износите се искажани во илјади мкд, освен таму каде што е поинаку назначено

18. ДОЛГОРОЧНИ / КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

	2022	2021
Стопанска банка АД Битола	-	18.181
Тековен дел на долгорочни кредити	-	(3.702)
НЛБ АД, Скопје	22.537	-
Тековен дел на долгорочни кредити	(4.645)	-
Долгорочни позајмици од физички лица	-	3.350
Долгорочни обврски на 31 декември	17.892	17.829
Тековен дел на долгорочни кредити	4.645	3.702
Краткорочни позајмици од физички лица	4.026	1.686
Краткорочни обврски на 31 декември	8.671	5.388

Финансиските обврски со состојба на 31 декември 2022 година се состојат од обврски врз основа на два наменски долгорочни кредити од НЛБ Банка АД, Скопје и тоа:

- долгорочен кредит 17.480 илјади денари, склучен на 13.04.2022 година, за рефинансирање на кредит од Стопанска Банка АД, Битола, со рок на враќање од 72 месечни рати со датум на доспевање на последен анuitет на 14.04.2028. Каматната стапка е варијабилна, пресметана како збир од референтната каматна стапка објавена од НБРМ и фиксен додаток од 1,87% на годишно ниво, но не помалку од 2,9% годишно. Со состојба на 31.12.2022, вкупната обврска по овој кредит изнесува 12.833 илјади денари, со вклучен тековен дел од 2.406 илјади денари.

- долгорочен кредит 182.700 ЕУР, склучен на 13.04.2022 година, за инвестиции, со рок на враќање од 60 месечни рати со датум на доспевање на последен анuitет на 14.04.2027. Каматната стапка е варијабилна, пресметана како збир од 6-месечен ЕУРИБОР и фиксен додаток од 5% на годишно ниво. Со состојба на 31.12.2022, вкупната обврска по овој кредит изнесува 9.703 илјади денари, со вклучен тековен дел од 2.239 илјади денари.

На дел од имотот е востановен залог како обезбедување на кредитите и тоа: деловен простор (зграда 1) од 279м² и објект (зграда 7) од 1568м², според ИЛ 2480, КО Кавадарци.

Краткорочните позајмици од физички лица се состојат од финансиски позајмици од физички лица чие доспевање не надминува една година од датумот на Извештајот на финансиска состојба.

19. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ

	2022	2021
Обврски кон добавувачи во земјата	2.188	2.711
Обврски кон добавувачи во странство	600	600
Обврски за примени аванси	528	266
Состојба на 31 декември	3.316	3.577

АД АНГРОПРОМЕТ ТИКВЕШАНКА, Кавадарци
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Износите се искажани во илјади мкд, освен таму каде што е поинаку назначено

20. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ И ПВР

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Обврски за даноци	195	743
Обврски за плата и надоместоци	1.167	552
Одолжено признавање на државни поддршки	2.244	2.244
Состојба на 31 декември	<u>3.606</u>	<u>3.539</u>

21. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

Не постојат материјални последователни настани, кои би имале влијание врз разбирањето на финансиските извештаи.

22. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

Со состојба на 31 Декември Друштвото нема вонбилансна изложеност.

Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД

Согласно член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476, став 6 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477, став 6 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Годишната сметка на Друштвото (Биланс на состојба и Биланс на успех) и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

Игор Панов
Генерален директор

Годишна сметка на АД Ангропромет Тиквешанка, Кавадарци за 2022 година:

- **Биланс на состојба (Извештај за финансиската состојба)**
- **Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка)**

ЕМБС: 04097319

Целосно име: Акционерско друштво за
промет,производство,угостителство,туризам и услуги АНГРОПРОМЕТ-
ТИКВЕШАНКА-Кавадарци

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2022

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	- - АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	171.571.031,00			162.235.635,00
9	- - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	126.781.398,00			117.772.878,00
10	- - Недвижности (011+012)	106.452.398,00			111.357.646,00
11	- - Земјиште	154.896,00			154.896,00
12	- - Градежни објекти	106.297.502,00			111.202.750,00
13	- - Постройки и опрема	20.329.000,00			6.415.232,00
20	- - III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	44.764.124,00			44.437.248,00
21	- - IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	25.509,00			25.509,00
23	- - Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	25.509,00			25.509,00
36	- - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	12.583.925,00			12.338.148,00
37	- - I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	237.850,00			494.552,00
38	- - Залихи на сировини и материјали	150.020,00			290.649,00
42	- - Залихи на трговски стоки	87.830,00			203.903,00
45	- - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	8.748.651,00			4.343.342,00
46	- - Побарувања од поврзани друштва	5.150.000,00			
47	- - Побарувања од купувачи	3.582.412,00			4.333.103,00
50	- - Побарувања од вработените	16.239,00			10.239,00

59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	3.597.424,00			7.500.254,00
60	-- Парични средства	3.597.424,00			7.500.254,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	184.154.956,00			174.573.783,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	150.669.639,00			144.240.476,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	61.897.340,00			61.897.340,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	77.302.454,00			74.074.767,00
72	-- Законски резерви	2.916.506,00			2.755.122,00
74	-- Останати резерви	74.385.948,00			71.319.645,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	5.040.682,00			5.040.682,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	6.429.163,00			3.227.687,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	31.240.835,00			28.088.825,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	22.536.751,00			18.181.499,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	22.536.751,00			18.181.499,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	8.704.084,00			9.907.326,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	2.787.961,00			3.311.639,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	529.450,00			265.500,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	250.366,00			154.574,00
100	-- Обврски кон вработените	692.382,00			551.393,00
101	-- Тековни даночни обврски	194.687,00			588.220,00
103	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	4.026.000,00			5.036.000,00
108	-- Останати краткорочни обврски	223.238,00			
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	2.244.482,00			2.244.482,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	184.154.956,00			174.573.783,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	55.251.060,00			34.899.274,00
202	-- Приходи од продажба	53.187.006,00			31.736.328,00

203	-- Останати приходи	2.064.054,00			3.162.946,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	47.602.284,00			30.482.044,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	15.884.915,00			7.872.998,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	7.713.571,00			2.307.728,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	2.092.708,00			1.780.065,00
212	-- Останати трошоци од работењето	1.734.385,00			1.146.616,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	10.073.625,00			7.647.194,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	5.888.013,00			4.287.253,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	389.668,00			248.931,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	2.441.310,00			1.764.301,00
217	-- Останати трошоци за вработените	1.354.634,00			1.346.709,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	9.955.554,00			7.919.980,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	135.278,00			688.078,00
222	-- Останати расходи од работењето	12.248,00			1.119.385,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	47.133,00			29.817,00
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)				117,00
227	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва				117,00
233	-- Останати финансиски приходи	47.133,00			29.700,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	891.734,00			864.983,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	888.829,00			784.576,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	2.155,00			407,00
243	-- Останати финансиски расходи	750,00			80.000,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	6.804.175,00			3.582.064,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	6.804.175,00			3.582.064,00
252	-- Данок на добивка	375.012,00			354.377,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	6.429.163,00			3.227.687,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	23,00			24,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00

259	- - ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	6.429.163,00			
260	- - Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	6.429.163,00			
269	- - Добивка за годината	6.429.163,00			3.227.687,00
288	- - Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	6.429.163,00			3.227.687,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
643	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	45.636.351,00			31.730.448,00
647	- - Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	7.550.655,00			
661	- - Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	2.064.054,00			
669	- - Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	1.075.898,00			935.435,00
671	- - Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	32.453,00			34.937,00
673	- - Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	2.017,00			1.000,00
674	- - Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	626.015,00			307.943,00
675	- - Вода (< или = АОП 208 од БУ)	1.036.914,00			866.306,00
676	- - Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	3.271.384,00			2.318.796,00
678	- - Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	271.580,00			708.678,00
679	- - Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	40.954,00			
680	- - Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	6.140,00			12.040,00
682	- - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	184.648,00			169.835,00
686	- - Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	360.000,00			360.000,00
692	- - Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)				112.774,00
695	- - Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	310.631,00			256.760,00

704	- - Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	558.100,00			497.900,00
711	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	503.606,00			70.188,00
722	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	23,00			24,00
723	- - Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	23,00			

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2442	- 56.10 - Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна	55.298.193,00			

Потпишано од:

Cvetanka Panova

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski Telekom, C=MK
Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Годишен извештај за 2022 година